

## ИЗДВОЕНО



11.08.2022 - 11:59

Ново поевтинување:  
Овие цени на горивата  
ќе важат од полноќ



11.08.2022 - 11:14


Србија нарачала  
оружје за 1,3  
милијарди долари



11.08.2022 - 09:54


Девизните резерви  
близу 3,2 милијарди  
евра

## ПОЛИТИКА



11.08.2022 - 12:15

Стефковски: Нема  
веќе злоупотреба на  
службените возила





11.08.2022 - 11:19

# ЗНМ и СЕЕМ: Го осудуваме грубиот однос на Апасиев, кој ги нарече новинарите „проститутки“



92



Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) го осудуваат непристојниот и груб однос на пратеникот Димитар Апасиев кон новинарите, служејќи се со стигматизирачки и дискриминаторен говор и нарекувајќи ги новинарите „проститутки“, во знак на незадоволство за начинот на којшто известуваат од меѓувладината конференција во Брисел.

„Со самото тоа, како актуелен пратеник и лидер на политичка партија, негативно влијае врз слободата на изразување и квалитет на јавната дебата. Со своите вчерашни јавни изјави на социјалната мрежа Фејсбук, Апасиев демонстрира пример на тоа како јавна личност не

Јовановски: Во време на криза Стојковски троши 600.000 евра за непродуктивни трошоци

10.08.2022 - 16:59

Трипуновски: Непрофесионализмот на надлежните е причина за неконтролирано ширење на африканската чума

треба да комуницира со новинарите и јавноста воопшто“, се наведува во соопштението од ЗНМ и СЕММ.

Ова не е првпат, се додава во соопштението, Апасиев да се служи со ваков говор и да има арогантен однос кон новинарите. Со тоа директно го крши и Кодексот на етичко однесување на пратениците, според којшто во член 6 се наведува дека „пратеникот е должен при извршување на функцијата да се однесува со особено внимание и почитување на личноста и угледот на секој поединец“, истовремено мотивирајќи и други партиски приврзаници, но и други поединци и групи во општеството, на истиот начин да се постават кон новинарите.

„Повторно укажуваме и предупредуваме дека со ваквиот говор и настап е возможно да се поттикне насилство кон новинарите, што е апсолутно спротивно со законот, за што одговорност имаат и институциите на системот“, посочуваат од ЗНМ и СЕММ.



Добивајте вести на Viber

Следете не

Македонија

20.07.2022 - 16:56

○ ○ ○ ○ ○

### Ласерско лечење на простата

Тулиум ласер 200W и во Србија. Комплетен преглед по цена на консултација!



Редакцијата на Press24 не сноси никаква одговорност за коментарите. Бидејќи се генерираат преку

Facebook за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа

Recommend 50

Tweet

-18 кг за 2 недели

Студентка од Скопје откри уникатен метод за слабење...



### ПОПУЛАРНО



Ново поевтинување: Овие цени на горивата ќе важат од полноќ



Од вечерва нови цени на горивата



Дневен хороскоп: Еден знак ќе има финансиски придобивки



Тешка кражба во скопско, полицијата приведе едно лице



Русија откри: Имаме нова ракета, која лета со брзина од 1000 км/ч

### НАЈЧИТАНО СЕГА